

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД XVIII СОВЕТУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА, ОХРИД 9—10 XI 1993

ГОДИНА V

ТОМ V

С. Митрев

БАКТЕРИСКА ПЛАМЕНИЦА ВО МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ, 1994.

UDK 632.3:634.13

БАКТЕРИСКА ПЛАМЕНИЦА НА КРУШАТА ВО МАКЕДОНИЈА**

С. Митрев*

ВОВЕД

Бактериската пламеница на јаболчестите овошки што ја предизвикува *Erwinia amylovora* (Burill 1882) Winslow et al. 1920 е најстара, најзначајна и една од најопасните бактериски болести на овие растенија. Првиот е забележан кон крајот на 18 век во САД. Се претпоставува дека во почетокот бактеријата била присутна само на дивата популација растенија во тоа подрачје, како што се дива јabolка, глог и слично, а подолните бактерии се пренесени од дивата помалку осетлива популација растенија на поосетливи одгледани домаќини.

Erwinia amylovora како предизвикувач на бактериската пламеница на јаболката и крушите била распространета во почетокот единствено на територијата на САД и Канада. Долго време не е регистрирана и на друго подрачје во светот, сè до 1919 год. кога е пронајдена во Нов Зеланд, а во 1943 год. во Мексико.

Во Европа Англија е прва земја каде што во 1957 год. за првиот е забележана од страна на Gross (Grosse et al. 1958), во наредните триесет и нет години. *Erwinia amylovora* е регистрирана уште во двасетина земји, меѓу кои: Египет 1962, од 1966 до 1981 година Холандија, Данска, Белгија, Франција, Полска и Германија, Луксембург 1982, Кинар 1984, Израел и Турција 1985, Грција, Шведска, Норвешка и Ирска 1986 год., Чешка и Словачка 1987, Либан 1988 и Швајцарија 1989 година (Newsletter 1990). *Erwinia amylovora* може да се смета како изразен полифаг кој напаѓа мнозинство различни, систематски оддалечени растенија но претежно фамилијата Rosaceae. Потврдено е дека 129 видови од 37 родови на фамилијата Rosaceae се осетливи. Одсите нив како најзначајни домаќини се покажале претставниците на родовите: *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Pyrus*-круша (*Pyrus communis*), *Malus*-јabolка (*Malus sylvestris*) и *Cydonia* дуња (*Cydonia oblonga*) (Arsenijevic, 1988).

* М-р Саша Митрев, асистент, Зем. институт, 92400 Струмица

** Кратка верзија од магистерскиот труд на авторот.

Бактериската паменица на јаболчестите овошки е регистрирана кон крајот на осумдесеттите години на подрачјето на Република Македонија. Болеста предизвикала голема материјална штета во подрачјето каде што била констатирана и покажувала тенденција за напаточно проширување во други незадржани региони. Паразитот е констатиран на крушите и дуњите, а во помал степен на јаболките. Вака нагласеното ширење и развој на болеста во Македонија наметна потреба за што поизносно проучување на патогенот заради спречување на напаточниот ширење на бактеријата и преземање мерки за заштита.

Истражувањата се извршени во фитобактериолошката лабораторија на Земјоделскиот факултет во Нови Сад во 1991 и 1992 година.

РАСПРОСТРАНТСТВО И ЕКОНОМСКО ЗНАЧЕЊЕ НА *E. AMYLOVORA* ВО МАКЕДОНИЈА

Присуството на бактерите *Erwinia amylovora* во Македонија за првпат е констатирано во текот на 1989/90 год. и официјално објавено во 1991 год. Во последните години болеста зема сè поголем интензитет и штетите се катастрофални, посебно на крушите и дуњите. Вака несреќна појава во толку силен интензитет покажува дека оваа болест веројатно била присутна на помали жарини на територијата на Република Македонија и пред 1987 година, затоа што е познато дека е потребно барем 2-3 год. за интензивен развој на болеста од почетокот на инфекцијата.

Вкупната површина на која е регистрирана болеста во Македонија се проценува на околу 500 ха под круши и околу 60 ха под дуњи. Поголем дел од овие површини е искочен до крајот на 1991 год. Вкупните трошоци за искочување на околу 700.000 болни стебла и садење на нов материјал изнесуваат околу 14 германски марки на стебло, според тоа штетите во Македонија би изнесувале околу 10.000.000 ГМ.

СИМПТОМИ НА БОЛЕСТА

Erwinia amylovora ги напаѓа сите растителни делови кај јаболчестите овошки, почнувајќи од цветовите, цветните дршки, младите и постарите плодови, листовите, леторастите, единогодишните и новогодишните гранки, стеблото и самиот корен.

Обично првите симптоми на паменицата се појавуваат рано на пролет, на отворените цветови. Бактерите внесени преку цветниот токичник во ткивото на растението почнува да се развива и промените на цветовите стануваат воочливи. Цветните ливчиња добиваат влажни дамки, кои понатаму стануваат темни и се сушат, на крајот целосно да поизрнат и да одумрат. Во напаточниот развој на болеста, бактериите преку цветните дршки се ширеат на соседните листови кои постепено некротираат и се сушат.

На нападот на паразитот се осетливи и младите плодови како на крушата така и на дуњата. Младите инфицирани плодови покриваат по нивната површина се јавуваат ситни капки на бактериски ексудат, потем кое наполни пропаѓаа.

При поводни климатски услови, оптимална влажност и температура, болеста брзо се ширеше по леторастите и тоа најинтензивно кон крајот на месец мај и во текот на јуни. Во текот на летото болеста јасно се забележуваше и симптоматолошки укажуваше на присуство на *Erwinia amylovora*.

Присуството на болеста јасно се изразуваше во облик на рак-рани на постарите гранки и на стеблото. Покоричното ткиво беше испукано и видливото на болниите места. Во случај на симнување на површинското ткиво јасно се уочуваше преминот од здраво во болнато ткиво. Болнатото ткиво како последина на деструктивната дејност на бактериите во него, стануваше многу потемно од здравото ткиво и постепено изумираше. Кај некои гранки каде што овие промени постепено добиваат прстенесто проширување и на еден дел од нив се спојуваат, горниот дел изумираше и се сушеше.

При крајот на мај и во текот на јуни 1989 и 1990 година како последина на пообидни врнежи беше присутна силна продукција на бактериски ексудат, а особено силна ексудација беше присутна кај рак-раните на пољбите гранки и стеблото каде што ексудатот се слеваше по стеблото кон земјата.

Во текот на вегетацијата интензивно заболените овошки во насадот лесно се воочуваат и оддалечина, заради нивниот типичен изглед како да се запалени со огин.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА

ОПИШТА ТЕХНИКА КОРИСТЕНА ВО РАБОТАТА

Сите подготвени хранливи подлоги беа стерилизирани во автоклав на 115°C во текот на 20 минути. Чистите култури пресејувани се само на хранлива подлога со 2% глицерин (NAG-подлога) и инкубирани во термостат на 25°C во времетрасење од 24 часа.

Сите хранливи подлоги се насејувани со бактериолошка сза. Целиот растителен материјал од кој се изолирани бактериите беше запален по употребата. Ист беше случајот и со леторастите на кој се проверуваше патогеноста на бактериите.

ИЗОЛИРАЊЕ НА БАКТЕРИИТЕ

За изолација на бактериите се користена месонентонска подлога обогатена со 5% на сахароза (NAS - подлога) и селективна Crossova и Goodmanova (CIG-подлога).

Бактериите се изолирани главно од рак-рани кај подебели грани и тоа со земање мали фрагменти од пресодот на болинот и здравото ткиво.

Насените Петри кутии се чувани 2-4 дена во термостат на 25°C. Чистите култури се прифаќани на кося хранлива подлога со 2% глицерин (NAG) со помош на бактериолошка еза и инкубирали 24^h на 25°C во термостат, потој кое се чувани во фрижилдер на 4°C.

Сите добиени изолати како чисти култури се испитувани со помош на 5 диференцијални тестови: хиперсensiбилина реакција на листовите од тутунот, аглутинација на микроскопска плочка, боене по Грам, појава на флуоресцентност на Кингова подлога Б и инокулација на млади плодови круша. Овие тестови беа предимните за обирање само на патогените соеви за понатамошно испитување.

ПАТОГЕНИ ОДЛИКИ НА ИСПИТУВАНИТЕ СОЕВИ

За испитување на патогените карактеристики на добиените соеви е користена суспензија на бактерии со концентрација од 5×10 клетки/мл. Користени се по три повторувања кај секој тест

- проверка на патогеноста на листови од тутун и *Pelargonium* sp.;
- проверка на патогеноста на цветовите од круша;
- проверка на патогеноста на зелени плодови од круша, кајсија, вишна и слива;
- проверка на патогеноста на леторасти од круша, јаболка, дуња и *Ruta-cantina*.

ОДГЛЕДУВАЧКИ ОДЛИКИ НА ИСПИТУВАНИТЕ СОЕВИ

Одгледувачките одлики на испитуваните соеви се проучувани на следниве хранливи подлоги:

- 1) Стандардна месонентонска (MPP) подлога,
- 2) Месонентонска подлога обогатена со 5% сахароза (NAS),
- 3) Кингова подлога Б (King B-подлога) и
- 4) Селективна подлога (CG подлога).

Од одгледувачките карактеристики посматрани се: обликот на колониите, бојата, конзистенцијата, првичноста, изгледот на рабовите, големината, присуството или отсуството на темен центар, слузавост и слично.

5) Испитувани се и следниве одгледувачки одлики: боене по Gram, создавање леван, флуоресцентен пигмент, првеникав пигмент, развој на 34°C и 36°C, толерантност кон 5% и 7% NaCl, хидролиза на скроб, разлагаше на желатин, создавање амонијак, создавање H₂S од нентоните, создавање индол, редукција на нитратите, хидролиза на ескузинот и хидролиза на твин 80.

БИОХЕМИСКО-ФИЗИОЛОШКИ ОДЛИКИ НА СОЕВИТЕ

- 1) Кај биохемиско-физиолошките одлики на соевите се користени следниве тестови: пектолитичка активност на плочки од компир, активност на окси-

дазата, каталаза, фосфатазата, лепитиназата, уреазата, оксидативо-ферментативен (O/F) тест на подлога со гликоза, метаболизамот на аргининот, метил-нрвен тест, редукциони супстанци од сахароза и создавање фенилаланин-дезаминаза.

2) Испитувани се и одликите на користење на јаглените хидрати кај: галактоза, D(-)-фруктоза, рафиноза, метил- α -D-глукозид, D(+)-галактоза, D(+) глукоза, D(+) ксилоза, D(+) рамноза, салицин, D(+) арабиноза, D(-) манитол, D(+) трехајоза, ескулин, декстрин, дулцитол, глицерол и скроб.

3) Органските киселини исто така беа користени за испитување на биохемиско-физиолошките одлики и тоа на: мравска, малцинска, оксална, лимонска, бензодиа, оцетна и D(+) винска киселина.

СЕРОЛОШКИ ОДЛИКИ НА ИСПИТУВАНИТЕ СОЕВИ

За добивање антисерум се користени два домашни соја Ду-39 и Кши-89 и еден идентификуван сој *Erwinia amylovora* 1430 со потекло од Франција, добиен од колекцијата на бактерии на проф. д-р М. Арсениевски.

Антисерумот е добиен по стандардна метода која се користи во оваа намена, а кој се описано од страна на повеќе автори како што се Elliott и Stead, 1987 и Klement et al., 1990.

За поништување на серолошките одлики е применувана аглутинација во спрувети (Klement et al., 1990), и аглутинација на микроскопска плочка како диференцијален тест.

РЕЗУЛТАТИ

ИЗОЛАЦИЈЕ НА БАКТЕРИИТЕ И ОПИШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБИЕНИТЕ СОЕВИ

Поголем број од изолациите од заболените овошки е извршен на подлога со 5% сахароза (NAS), од која беа прифатени чистите култури на испитуваните соеви. Колоните на оваа подлога имаат карактеристични одлики што не се сретнуваат кај други бактерии, а е карактеристично за *Erwinia amylovora* и тоа: специфично зголемени - левантин, извадкано белдо крем боја, со рамни рабови и темен центар во средината. Вакви колонии беа прифатени на подлога со 2% глицерин (NAG-подлога) во спрувети и беа вклучени во понатамошните испитувања.

Изолациите беа извршени и на селективна подлога, која први ја описале Cross и Goodman, 1973 (CG-подлога.). Најбрзо се развиваат колоните на *Erwinia amylovora* и добиени се за неа карактеристични влабнувања на врвот, светла периферија и темен центар на колоните. Присуството на атипичните соеви при оваа изолација беа посебно изразени во однос на подлога со 5% сахароза (NAS-подлога), на која атипичните бактерии брзо се развиваат.

Изолациите кои се извршени во текот на мирувањето на вегетацијата на овошките беа посебно успешни во однос на изолациите кои се направени во текот на вегетацијата каде што симптомите беа јасно изразени.

Изолатите кои беа чувани на подлога со 5% глицерин во спрувети, ја задржуваат својата виталност до 5 месеци на 4°C.

Добиени се вкупно 157 изолати. Изолатите кои покажаа позитивни резултати кај петте диференцијални тестови, укажуваат на карактеристиките на бактеријата *Erwinia amylovora*. Од сите овие изолати како позитивни се покажаа 47 изолати од круша и 36 изолати од дуња. Добиени се и 34 некарактеристични, меѓу кои 17 укажуваат на карактеристиките на анатогените форми на *Erwinia amylovora*, 11 изолати покажуваат карактеристики на бактериите *Pseudomonas syringae* v. *syringae*.

За понатамошните биохемиско-физиолошки и серолошки испитувања одбрани се 8 изолати и 2 реизолати како претставници на одредни локалитети во Македонија и еден автентичен изолат на бактеријата *Erwinia amylovora* со потекло од Франција.

Таб. 1

BR.	IZOLAT	ЛОКАЛТЕТ НА IZOLACIЈАТА	GODINA
1*	Ду-39	Гевгелија	1990
2	РДу-550/1	Виница	1991
3	Ду-554	Штип	1991
4	Ду-568	Росоман	1991
5*	Ду-60	Битола	1990
6*	Киц-89	Битола	1990
7	Киц-550	Кавадарци	1991
8	Киц-559	Т. Велес	1991
9	РКиц-560/1	Радовиш	1991
10	Киц-570	Скопје	1991
11	1430	Франција	/

* Соеви од колекцијата на бактерии на проф. д-р. М. Арсениевиќ која се чува на Земјоделскиот факултет во Нови Сад.

ПАТОГЕНИ ОДЛУКИ НА ИСПИТУВАНИТЕ СОРТИ

- Проверка на патогеноста на листовите од тутун и од *Pelargonium* spp. Сите патогени соеви на *Erwinia amylovora* предизвикуваат хиперсензибилизна реакција на тутунот и на *Pelargonium* spp. во текот на 24 часа. Немаше разлика помеѓу овие две растенија во поглед на хиперсензибилиноста кон оваа бактерија. И други автори (Арсениевиќ и др. 1991) наведуваат дека листовите на *Pelargonium* spp. се доста погодни за појава на хиперсензибилизни реакции.
- Проверка на патогеноста на цветовите од круша.

Вештачките инокулации покажаа дека цветовите од круша се многу осетливи на присуството на бактеријата *Erwinia amylovora*. Промените на инокулираните цветови се уочливи по 2-3 дена држане во влажна комора. Цветовите на местото на убојот стануваат потемни и со влажен изглед и таа

промена се ширит по целата површина на цветната чашка, цветните листови, дршката и на зелениот дел при основата на цветот. Бојата станува темнокафеава до црна. Цветовите не отпаѓаат туку стојат на гранките и висат.

По 5-10 дена од инокулацијата на цветовите, бактериите навлегуваат до листовите, кои постепено се менуваат, добиваат темнокафеава боја до црна и не отпаѓаат туку висат исушени по гранките. По десетина денови од инокулацијата бактериите се шират низ ткивото на гранките, така што сите места околу инокулацијата се спојуваат меѓу себе и целата гранка изумира, најдоцна до 20 дена. Бојата на покоричното ткиво се менува, станува понирна, наборана и се суши. При засекот на ткивото со скалпер, се воочува промена како во кората така и во дрвенестиот дел на инокулираните гранчиња.

Соевите *Erwinia amylovora* добиени од дуња и јаболка подеднакво можеа да предизвикуваат промени на цветовите од крушата како и изолатите од крушата.

- проверка на патогеноста на зелените плодови од круша и други овошки. Вештачката инокулација на зелените плодови од: круша, вишна, кајсија, слива, покажа дека оваа бактерија подеднакво ги напаѓа независно од кој домаќин е изолирана.

Плодовите од круша, сорта *Williamovka*, по 3-4 дена од инокулацијата, добиваат прстени околу уболот и појава на ситни капки бактериски ексудат. Наредните неколку дена продукцијата на бактерискиот ексудат со крем боја беше пообилна и кој подошна стануваше многу потемен и целиот плод за една недела некротираше.

Сите изолати независно од кој домаќин се изолирани, се однесуваа изедначено на младите плодови од круша.

Плодовите од кајсија, сорта *Madzarka*, реагираат на инокулацијата така што се создаваше некроза околу уболот во ткивото на плодот. Сите изолати не се однесуваат изедначено и појавата на бактериски ексудат изостанува.

Плодовите од вишна сорта *Нијапова конзервна*, реагираат на вештачката инокулација побавно од плодовите на сливата и крушата. По 4-5 дена се добиени некротични промени околу уболот, без капки на бактериски ексудат. Наредните неколку дена плодовите стануваат целосно опфатени со некроза без ексудат.

Веќе 48 часови од инокулацијата плодот од слива сорта *Stenlej*, манифестира појава на влажни дамки околу уболот и ситни капки од бак. ексудат. По три дена горната површина станува потемна, влажна, со присуство на многубројни капки од бак. ексудат. Изразита погодност на плодовите од сортата *Stenlej* како тест на патогеност со појава на бактериски ексудат истакнуваат и Арсениевик и соработниците (1991).

- Проверка на патогеноста на леторастите

Кај сите испитувани леторости реакцијата беше позитивна. Независно од кое растение потекнуваше бактеријата, подеднакво се однесува на испитуваните леторости од круша, дуња, јаболка и *Rytosanthia* spp.

Испитуваните леторasti од круша, дуња и јаболка, првите симптоми се јавуваат 3-4 дена околу местото на убодот во вид на некроза. Наредните денови некротираше целиот летораст со тенденција за понатамошно ширење кон основата.

Промените кај *Rutogamna spp.* беа многу побавни отколку кај преостанатите растенија домаќини на кои беше испитувана патогеноста. За целосна некроза на леторастите беше потребно повеќе од 10-15 дена.

ОДГЛЕДУВАЧКИ ОДЛИКИ НА ИСПИТУВАННИТЕ СОСВИ

- 1) Колониите на месонентонската (MPP) подлога беа изедначени кај сите испитувани патогени соеви *Erwinia amylovora*. По три дена развој се одликуваат со мали димензии, големина околу 1мм, тркалести, светликови, белузлави, не се испушчени и се со рамни рабови.
- 2) Колониите на месонентонска подлога обогатена со 5% сахароза (NAS-подлога) по 3 дена развој во термостат беа тркалести, 3-4 мм во пречник, со рамни рабови, испушчени, сјајни, бели до крем боја. Беше присутна темна точка во средината на колониите и со посветла периферија. Наредните неколку дена развој колониите ја губат конзистенцијата и стануваат слузести и се снојуваат преку целата површина на хранливата подлога. Не е констатиран друг тип колонии.
- 3) На King В подлогата колоните се ситни, тркалести, со пречник околу 1-2 mm, со рамни рабови и со мало испушчување, со бела боја, не се флуоресцентни, и гледано кон светло не се матни туку се светликови и со радијални пруги.
- 4) Кај селективната Cross-Goodman-ова подлога (CG-подлога) колониите се по 4 дена развој крупни, испушчени, 2-3 mm во пречник, со рамни рабови помалите колонии имаат брановидни рабови кај поголемите колонии, чии пречник е 3-4 mm. Присутни се и помали и поголеми вдлабнатини по површината на колониите, слични на кратери. Периферијата е посветла и има потемен центар.

Контролниот сој од Франција 1430, исто се однесувал со одгледувачките одлики како и домашните соеви, само кај King В подлогата гледано кон светло колониите се матни и немаат радијални пруги.

Таб. 2. - Одгледувачки и биохемиско-физиолошки одлики на соевите *Erwinia amylovora*.

Карактеристика	Соеви од Македонија	Изодат 1430	Податоци од литературата
1	2	3	4
Боене според Gram	-	-	-
Создавање:			
флуоресцентен пигмент	-	-	-
розе пигмент	-	-	-
жолт пигмент	-	-	-

1	2	3	4
H ₂ S од пентоните	-	-	-
NH ₃	-	-	-
индол	-	-	-
леван	+	+	+ или д
Хидролиза на			
твин 80	-	-	-
желатин	+	+	+
ескулбин	д	-	-или д
сироб	-	-	-
Редукција на нитратите	-	-	-
Развој ис:			
34°C	-	-	д
36°C	-	-	-
Тolerантност спрема:			
5% NaCl	+	+	+
7% NaCl	-	-	-
Метил-црвен тест	-	-	-
Редуктивски супстанции			
од сахарозата	+	+	+ или д
ОФ тест на гликота			
- аеробни услови	+	+	+
- анаэробни услови	+	+	+
Метаболизам на аргининот	-	-	-
Активност на:			
уреазата	-	-	-
катализата	+	+	+
оксидазата	-	-	-
фосфатазата	-	-	НТ
дезидринацијата	-	-	-
фенилаланин-дезиминазата	-	-	-
Плочки од компир	-	-	-

Таб. 3. - Користење на јаглените хидрати од страна на проучуваните соеви *Erwinia amylovora*.

Карактеристика	Соеви од Македонија	Сој 1430	Податоци од литературата
1	2	3	4
D(+) Глукоза	+	+	+
рафиноза	-	-	д
фруктоза	+	+	+
L(+) Рамноза	д	д	-или д
сахароза	+	+	+
L(+) Арабиноза	+	+	+
D(+) Ксилоза	+	+	+
метил- D-глюказид	-	-	-
малтоза	-	-	-
D(-) Манитол	+	+	+
D(+) Галактоза	+	+	+
дуцитол	-	-	-
D(+) Тrehалоза	+	+	+
глицерол	+	+	+
лактоза	-	-	-
декстрин	-	-	-
ескулбин	-	-	-

	1	2	3	4
скроб	-	-	-	-
салнин	-	-	-	- или д
мравска киселина	+	+	+	+
малцинска киселина	+	+	+	+
оксална киселина	+	+	+	+
лимонска киселина	+	+	+	+
Л (+) тартаратна киселина	-	-	-	-
бензолна киселина	-	-	-	-
ацетатна киселина	+	+	+	+

+ = 80 - 100% од соевите се позитивни

- = 0 - 20% од соевите се позитивни

д = 21 - 79% од соевите се позитивни

Соевите на кои се испитувани биохемиско-физиолошките и одгледувачките одлики покажаа голема хомогеност меѓу себе во нивните реакции. Не е забележана разлика во нислен тест, освен кај хидролизата на ескулинот, каде што реакцијата беше неизедначена. Од 10 соеви 3 беа позитивни, а преостанатите вклучувајќи го и контролниот сој од Франција (1430), беа со негативна до слабо позитивна реакција. Овие резултати во целост се совпаѓаат со резултатите кои се извршени во други земји (Panlin et al., 1973; Dye, 1969; Vantome et al., 1982; Shaad, 1980; Psallidas и Dimova, 1986; van der Zwet и Keil, 1979), како и со резултатите кои ги даде контролниот изолат 1430 од Франција. Изолатите ги исполнуваат следниве одгледувачки и биохемискофизиолошки одлики кои можат да се видат во табелите бр. 2 и 3.

СЕРОЛОШКИ ОДЛИКИ НА ИСПИТУВАНИТЕ СОЕВИ *ERWINIA AMYLOVORA*

Титарот на произведените антисеруми беше следниов:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| a) кај сојот со потекло од Франција | 1430 | 1/320 |
| б) и кај домашните соеви | Ду-39 | 1/5120 |
| | и | Ки-89 |
| | | 1/2560 |

Серолошките одлики се испитувани на микроскопска плоча кај тестовите за диференцирање на соевите. Користен е антисерумот 1430 и кај сите соеви е добиена позитивна аглутинација.

За да се испита серолошката сродност кај овие три изолати од кои се добиени антисерумите, испитувана е вкрстената аглутинација во спрүвetti. Кај двета случаи кај што е користен нативен и загреан антиген, добиена е висока серолошка сродност меѓу нив.

Во понатамошните вкрстени реакции на аглутинација во спрүвetti се употребени преостанатите испитувани соеви од кои не беше произведен антисерум.

Врз основа на постигнатите резултати во текот на серолошките реакции може да се заклучи дека постои висока серолошка сродност меѓу изолатите што

имаат аглутинирано со антисерумот 1430. Висока серолошка сродност постои во овој случај и кај термолабилните и кај термостабилните антигени. Овие изолати различно се однесуваат при аглутинации со антисерумите добиени од домашните изолати: Ду-39 и Кш-89. При употреба на нативен антиген овие изолати имаат висока серолошка сродност, освен изолатите Ду-554 и резизолатот РКш-560/1, кои имаат средна серолошка сродност. При употреба на загреан антиген на 100°C во текот на 1 час, разликата помеѓу термостабилните антигени е поголема. Врз основа на термостабилните соматски антигени сите серолошки проучувани изолати можат да се групираат во три серолошки типови: а, б и ц.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на добиените резултати во текот на испитувањето може да се заклучи следново:

Бактеријата *Erwinia amylovora* е предизвикувач на патогените промени на крушата, дуњата и јаболката во Македонија. Се претпоставува дека паразитот беше присутен и пред 1988 година во овие подрачја.

Како резултат на деструктивното влијание на овој патоген, ископачени се околу 500 ха под круша и 60 ха под дуња, кои се главно во општествено сопственост. Површините сигурно се и поголеми ако се вклучат и овоштарниците во приватна сопственост за кои нема точна свидетелство. Материјалните штети како резултат на дејството на овие бактерии достигна во 1990 година во противредност од колу 10.000.000,00 германски марки.

Патогеноста на проучуваните соеви е испитувана на различни тестови и тоа: на плодовите од круша, слива, кајсија и вишна; на леторастите од круша, јаболка, дуња и *Rutograntha* spp., хиперсензибилна реакција на листовите од тутун и *Pelargonium* spp. и на цветовите од круша.

Резултатите покажаа дека соевите меѓу себе воедначено се однесуваат и разликите се незначителни. Независно од кој ломакин е добиен сојот, подсакло реагираа на инокулираните плодови.

Одгледувачките и биохемиско-физиолошките одлики на испитуваните соеви во целост се совпаѓаат со податоците од литературата и контролниот изолат *E. amylovora* од Франција. Патогените соеви покажуваат голема хомогеност во сите овие одлики.

Серолошките проучувања на *E. amylovora* покажаа дека соевите можат да се групираат врз основа на соматскиот состав на термостабилните антигени во три серолошки групи и тоа: а, б и ц. Не е потврдена законитост во распространетоста на одредени серолошки групи во поединечните подрачја.

Покрај патогените, типични соеви, можат да се добијат и атипични непатогени соеви бактерии, кои се редовни во изолациите на овие бактерии. Меѓу овие прилужни соеви редовно се јавуваат и бактериите: *Erwinia herbicola* и *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arsenijevic, M. 1988. Bakterioze biljaka. Naucna knjiga, Beograd.
2. Arsenijevic, M. i Panic, M. 1992a. First appearance of Fire Blight, Causet by *Erwinia amylovora*, on Quince and Pear in Yugoslavia. Plant Disease, December/1992; 1283.
3. Arsenijevic, M., Panic, M. i Antonijevic, D. 1991. Fire blight of Pomaceous fruit trees in Yugoslavia. Plant protection, Vol. 42 (1991-92), No 196, pp 87-97.
4. Crosse, J. E. i Goodman, R. N. 1973. A Selective Medium for a Definitive Colony Characteristic of *Erwinia amylovora*. Phytopathology 63: 1425-1426.
5. Dye, D.N. 1968. A Taxonomic Study of the Genus *Erwinia*-I. The „Amylovora“ group. New Zeal. Jour. Sci. 11: 590-607.
6. Goodman, N. R. 1975. Phytobacteriology (Third Edition). University of Missouri, Columbia, Mo. 1975.
7. International Working Group on Fire Blight Research 1990. NEWSLETTER U. S. Department of Agriculture, Appalachian Fruit Research Station Kearneysville, West Virginia, USA.
8. Klement, Z., Rudolph, K. i Sands, D. C. 1990. Methods in Phytobacteriology. Akademiai Kiado, Budapest.
9. Lelliott, R. A. i Stead, D. E. 1987. Methods for the Diagnosis of Bacterial Disease of Plants. William Clowes Limited, Baceles and London.
10. Miller, T. D. i Schroth, M. N. 1972. Monitoring the Epiphytic Population of *Erwinia amylovora* on Pear with a Selective Medium. Phytopathology 62: 1175-1182.
11. Panic, M. i Arsenijevic, M. 1991. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. - Pojava rasprostranjenost i štetnost u svetu i Jugoslaviji. Glasnik zaštite bilja. God. XIV. br. 6: 191-197. Zagreb.
12. Panic, M. i Arsenijevic, M. 1992. Outbreak, Spread and Economic Importance of Fire Blight Pathogen (*Erwinia amylovora*) in Yugoslavia. Sixth Inter. Workshop on Fire Blight October, 10-12, 1992, Athens, Greece.
13. Paulin, J. P. i Samson, R. 1973. Le feu bactérien en France. II. Caractères des souches D' *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., 1920, isolées du foyer Franco-Belge. Ann. Phytopathol. 5(4), 389-397.
14. Psallidas, P. G. i Dimova, M. 1986. Occurrence of the disease Fireblight of Pomaceus trees in Cyprus. Characteristics of the pathogen *Erwinia amylovora*. Annls. Inst. Phytopath. Benaki, 15: 61-70.
15. Ritchie, D. F. i Klos, E. J. 1978. Differential Medium for Isolation of *Erwinia amylovora*. Plant Disease Reporter vol. 62, No. 2, 167-169.
16. Samson, R. (1972). Hétérogénéité des antigènes thermostables de surface chez *Erwinia amylovora*. Ann. Phytopath. 4: 157-163.
17. Schaad, N. W. 1980. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. Department of Plant Pathology University of Georgia.
18. Šutic, D. i Panic, M. 1969. Metode pronavavanja fitopatogenih bakterija. Zavod za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta i Sekretarjata za poljoprivredu, Šumarstvo i vodoprivredu SR Srbije.
19. Vanthome, R., Swings, J., Goor, M., Kersters, K. i de Ley, J. 1982. Phytopathological, Serological, Biochemical and Protein Electrophoretic Characterization of *Erwinia amylovora* Strains Isolated in Belgium. Phytopath. Z., 103, 349-360.
20. Van der Zwet, T. i Keil, J. L. 1979. Fire Blight: A Bacterial Disease of Rosaceous Plants. U. S. Goverment Printing Office, Washington, D. C., 1-200.